



**Големииот Архангел Гавриил му се јавил на Божјиот избраник Св. пророк Мојсеј и му соопштил како е создаден светот, а тој тоа го запишал во книга (Свето Писмо, Стар Завет). Божјиот Архангел му се јавил на пророкот Данило и му ја соопштил тајната за идните царства и за доаѓањето на Месијата, Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Тој им се јавил на Светите праведни Иоаким и Ана и им донел радосна вест дека ќе им се роди ќерка "преблагословена и Пречиста Дева Марија... од вековите однапред избрана за мајка на Месијата".**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Д**ојдете во Храмот Божји, во "тоа парче од небото до земјата, чиј аголен камен е самиот Спаси-

тел Господ Исус Христос, во домот каде пребива Бог, неговите ангели, светителите", за да го прославаме заедно празникот на големиот Божји слуга, Св. Архангел Гавриил. Дојдете заедно да се радуваме на тој необичен ден, на 26 јули, заради неговите "јавувања и чуда низ целата историја на човечкото спасение". Да го одбележиме празничниот Собор на неговите јавувања по Божја наредба. Се смета дека овој празник прв пат се одбележал во IX век, на Света Гора, за време на царевите Василиј и Константин Порфирогенит и патријархот Никола Хрисоверг, а по повод јавувањето на Архангел Гавриил пред еден монах, во келијата, каде со прст на камен ја напишал песната за Богородица "Навистина е достоино". Безбројни се јавувањата и чу-

блага вест дека ќе го роди Божјиот Син. "И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе го наречеш со името Исус". Го известил Св. пророк Захариј дека ќе му се роди син - Св. Јован Крстител. Архангел Гавриил за себе зборува колку е голем и дека е близу до Бога: "Јас сум Гавриил, кој стои пред Бога... жена ти Елисавета ќе роди син и ќе му ставиш име Јован". Архангел Гавриил го известил стариот праведен Јосиф дека зачатото во Девицата Марија е од Светиот Дух: "Таа ќе роди Син и ќе му ставиш име Исус, зашто Он ќе го спаси народот Свој од неговите гревови". (Мат. 1, 21) На пастирите кај Витлеем им соопштил за Христовото раѓање:

"... денес ви се роди во градот Давидов Спасител, Кој е Христос Господ". Божјиот слуга Архангелот Гавриил му се јавил на самиот Господ Исус Христос во Гетсиманската Градина, пред да настрада и го поткрепувал да издржи до крај. Им се јавил на "Жените Мирносици" и прв ги известил за Христовото воскресение: "Не плашете се; знам



**СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ**

ја одбила: "Нема да се поклонам ниту да им принесам жртви на бездушните и мртви идоли, ...ним не им ја давам онаа чест, која Му припаѓа само на мојот Создател". Олимврие, безумниот судија, наредил да биде мачена. Цела во крвави рани ја фрлиле в затвор. Но, Бог ја излекувал од сите рани. Ја фрлиле во оган и вода, но

## ЈАВУВАЊА И ЧУДА ЗА

дата кои Архангелот ги правел и ги прави низ сите векови. Големииот Архангел Гавриил му се јавил на Божјиот избраник Св. пророк Мојсеј и му соопштил како е создаден светот, а тој тоа го запишал во книга (Свето Писмо, Стар Завет). Божјиот Архангел му се јавил на пророкот Данило и му ја соопштил тајната за идните царства и за доаѓањето на Месијата, Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Тој им се јавил на Св. праведни Иоаким и Ана и им донел радосна вест дека ќе им се роди ќерка "преблагословена и Пречиста Дева Марија... од вековите однапред избрана за мајка на Месијата". Силниот Архангел повеќе пати ѝ се јавил на Пречиста Дева Марија додека растела во ерусалимскиот храм, се грижел за неа, и ѝ носел храна. Архангел Гавриил (име кое значи крепост Божја), во ангелска светлост и со божествена љубов ѝ јавил на Пресвета Дева Марија

дека го барате Исуса распнатиот - не е овде, воскресна, како што беше рекол". Верниот Архангел Гавриил ја известил Пресвета Богородица пред нејзината смрт точно за денот и за часот на нејзиното заминување на небото кај својот Син.

На 30 јули се прославуваат

поради силната љубов во Христа, големата маченичка, која се заветила да го заврши својот живот како девојка, ги претрпела сите страдања како во туѓо тело. Пред да го испушти својот дух ѝ се јавил самиот Господ Исус Христос со ангелите и ја поткрепувал. Нејзи-

*"Raduvaj se, Marino, razumna golubice Hristova, }erko na vi {niot Sion, oti dojde denot na tvojata veselba".*

страдањата на храбрата Христова маченичка од Антиохија Писидиска, Светата Великомаченичка Марина - Огнена Марија.

Нејзиното младо срце и свет дух не дозволија да се поклати на вештачките идоли. Наредбата на царскиот намесник Олимврие да му биде жена и да им се поклонити на идолиите, христијанката Марина смело

ните последни молитви ја скришиле смелоста на демоните: "Јас во Тебе Госпоре гледам спасение. Јас од тебе Христине нема да се откажам. Јас тебе ти се поклонувам, Спасителе, само на твојата власт... победничке на смртта... Испрати ми помош од височините на Својот престо, дај ми мудрост, отвори ми ја устата, поткрепувана со силата Твоја и умудрувана со бла-



СВЕТИТЕ МАЧЕНИЦИ  
КИРИК И ЈУЛИТА СО  
КНЕЗОТ ВЛАДИМИР



СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЧКА  
ОГНЕНА МАРИНА

годетта Твоја без страв да одговарам на прашањата на мачителот. О, Господе мој! Погледни милостиво на мене во овој час! Зашто еве, јас сум сега како овца меѓу волци, како птица меѓу ловци и како риба во мрежа; дојди и спаси ме од сите ѓаволски стапици". Тоа се незаборавните зборови на нежната и убава 15-годишна де-

течеше крвта нејзина, и голите коски ѝ се гледаа".

По издржаните натчовечки мачења била пресечена со меч во времето на Христорборниот цар Диоклецијан. Иако обезглавена, таа со душата и со силата останала во живот на небесата и на земјата. Бог ја украсил со маченички венец на славата. Една рака на Света

Азија) живеела една млада убава вдовица Света Јулиита, со новороденчето Кирик. По потекло била благородничка. Била вистинска христијанка, па затоа детето го крстила веднаш по раѓањето. Нејзиниот син имал само три години, а таа веќе го учела за Христовата вера. Во тоа време владеел незнајбожниот римски цар

од неговите раце. Постојано плачејќи, со солзи в очи, гледајќи ја својата мајка како ја тепаат, викало на цел глас: "Христијанин сум! Пушти ме кај мајка ми!" И почнал со своите рачиња, со ноктите да го гребе игемонот по лице. На овие зборови на детето, игемонот се разгневил, го треснал детето на земја и го оттурнал со ногата. Малиот Кирик, малото христијанче, се стркалал низ камените скали, целата глава му се скршила и се облеало во крв цело место. Тоа му ја предало на Бога својата чиста, света и невина душа. Неговата мајка Јулиита била жестоко мачена и пресечена со меч на губилиштето.

Една од двете робинки останала жива и до доаѓањето на власт на првиот христијански цар, Константин Велики. Таа им го покажала на верните местото каде биле погребани чесните мошти на светите маченици, мајката Јулиита и синот Кирик и тие биле извадени од пазувите на земјата. Нивните чесни мошти испуштале миомирис и биле нераспадливи и чудотворни. Св. Јулиита и Св. Кирик настрадале за верата Христова во 304 година. Еден дел од нивните мошти се наоѓа во црквата "Пресвета Богородица - Болничка" во Охрид, каде верниците им се поклонуваат.

Со благослов на Неговото  
Високо Преосвештенство  
Митрополит г. Горазд

## ЧОВЕЧКО СПАСЕНИЕ

војка Марина, која ги издржа најтешките маки за Христа, за изворот на животот, за мудроста Божја, за светлоста небесна, која ја огреала во темниот затвор каде што го слушнала гласот: "Радувај се, Марино, разумна голубице Христова, керко на вишниот Сион, оти дојде

Марина се наоѓа на Света Гора, во манастирот "Ватопед". Во Албанија, на планината Ланга, над Охридското Езеро, се наоѓа манастир посветен на оваа Великомаченичка. Во него се наоѓа еден дел од нејзините свети чудотворни мошти. И не само христијаните, туку и му-

Диоклецијан (284-305).

Земајќи го својот тригодишен син Кирик и две робинки, излегла ноќе од градот Иконија и дошла во Тарс. Но, во овој град дошол игемонот Александар, кој безмилосно ги убивал Христијаните, по заповед на Диоклецијан. Светата Јулиита била препознаена и наклеветена кај игемонот. Тој наредил веднаш да биде фатена со нејзиниот син, а двете робинки побегнале од неа, но ја следеле оддалеку и го виделе нејзиното мачење и крајот на нејзиниот живот. Светата маченичка со своето тригодишно дете на раце, била изведена пред игемонот. За да ја нажали Јулиита, за да ја принуди да се откаже од својата вера, тој го зел малиот во раце и почнал да го милува по главата и да го љуби. Но, тригодишниот Кирик ја почувствувал таа лицемерна љубов и го одбил милувањето на паганиот судија. Малиот Кирик се оттргнувал

### МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)

"О, Gospode moj! Pogledni milostivo na mene vo ovoj -as! Za{ to eve, jas sum sega kako ovca me|u volci, kako ptica me|u lovci i kako riba vo mre`a; dojdi i spasi me od site |avolski stapici".

денот на твојата веселба".

Мачителот наредил Света Марина да ја приковаат со шајки на маченичка штица, па телото да ѝ го гребат со железни трозапци. Немилосрдните мачители, како човекојадци, сè посилно го кинеле со трозапците нејзиното свето тело "и отпаѓаа парчиња од нејзиното тело на земјата, ѝ

слиманите, сведочат дека во овој манастир се случуваат многубројни чуда. Турците имаат големо почитување кон оваа светиња и никогаш не сакале да стават рака ниту врз неа, ниту врз имотот на овој манастир. Познато е дека дури извесно време Турчин бил старател на манастирот.

Во градот Иконија (во Мала